

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-84/16 од 20.06.2017 година на Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес, на седницата одржана на 21.07.2017 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ САЈА 21.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**О б р а з л о ж е н и е**

Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија поднесе Барање УП1 бр.12–84/17 од 20.06.2017 година за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија од ФЕЦ „САЈА 21“ за изграден објект кој поседува употребна дозвола.

По поднесеното барање со потребната документација Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија спроведе постапка согласно член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика. Барањето и доставената документација за изграден објект беа доставени на пропишан начин и форма согласно член 14, 15 и 16 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), (во понатамошниот текст: Правилник), кои предвидуваат издавање на лиценца на инвеститор кој поседува документ за ставање во употреба на енергетскиот објект, под услови утврдени во погоренаведените законски акти.

Согласно член 20 став 1 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија донесе Заклучок УП1 бр. 12-84/17 од 04.07.2017 година, во кој се задолжува Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи согласно член 20 став 2 и член 21 од Правилникот, го изготви Известувањето на неговото барање за лиценца и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, го објави текстот во дневните весници. Во предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 33 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, одржа подготвителна седница на ден 19.07.2017 година.

Врз основа на забелешките од подготвителна седница и согласно член 28 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на ден 21.07.2017 година, одржа редовна седница на која што донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „САЈА 21 “ за објект со употребна дозвола, на Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката, во рок од 15 дена од денот на приемот.

**УП1 Бр. 12-84/17**  
**21.07.2017 година**  
**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Димитар Петров**

## Прилог 1

# ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес
- 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Производство на електрична енергија
- 3. Евидентен број на издадената лиценца**  
ЕЕ – 301.01.1/17
- 4. Датум на издавање на лиценцата**  
21.07.2017 година
- 5. Датум на важење на лиценцата**  
21.07.2052 година
- 6. Број на деловниот субјект – 5404797**
- 7. Единствен даночен број – 4004000110302**
- 8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**  
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
- 9. Локација на вршење на енергетската дејност**  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „САЈА 21“ на КП бр. 15645/2, КО Велес, општина Велес.
- 10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во **Прилог 2** кој е составен дел од оваа лиценца.
- 11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија**  
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

## **12. Права и обврски за носителот на лиценца**

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 ДООЕЛ увоз – извоз Велес со седиште на адреса ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182, Велес, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

## **13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

## **14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени

политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

**15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

**16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност**

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

**17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**18. Квалитет на услугата**

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

**19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата**

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ „САЈА 21“ со инсталирана моќност од 7,5 kW;
2. Општи податоци:
  - година на почеток на градба - 2017 година,
  - година на завршеток на градба - 2017 година,
  - година на почеток на работа - 2017 година,
  - проценет животен век на фотонапонска централа - 45 години.
3. Податоци за опремата:
  - Број на фотоволтаични модули 30 x 250 W,
  - Тип-поликристални панели JUST SOLAR JST250P(60),
  - Номинални податоци:
    - Моќност: 250 Wp,
    - Номинален напон 8 V
    - Струја на модул 38 A
4. Податоци за инвертор StecaGrid 8000+3ph;
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.780 kWh/m<sup>2</sup>,
6. Очекувано производство на електрична енергија 11.200 kWh.